

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

...
...
...
...
...

Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО ВЕДИЈАТИВНИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
РЕПУБЛИКА Е МАКЕДОНСКА ЗА УЛОЖИ
АГЈЕНЦИА ПЕР ШЕРРИМЕ МЕДИАТИКЕ АУДИО
ДНЕ АУДИОВИЗУАЛЕ - СКОПЈЕ

Примено / Primenar: 30.08.2021			
Орг. единица Njesia.org.	Број Number	Прилог Shitese	Бродност Vlersh
12	3225	1	

...
...
...
...
...

Број на документ	1202
Година	2 год.
20 г.	Потпис,
Сектор	

Почитувани,
врз основа на членовите 4 и 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија бр.101/19), во прилог ви доставувам Барање.

новинар Призма / БИРН

--

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by MailScanner, and is believed to be clean.

До
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Ул. Македонија бр. 38
1000, Скопје

(имател на информацијата)

Здружение на граѓани
БАЛКАНСКА ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА МРЕЖА
Скопје

Примено	30.08.2021		
Воп. број	Број	Примено	Возврат
05	229/21	1	

БАРАЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија бр.10/1/19), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Податоци за ненаплатени побарувања на Агенцијата од субјекти на кои им се одобрени финансиски средства за финансирање радио и телевизиска програма од јавен интерес, против кои, поради нереализирање на проектите, Агенцијата поднела тужби за неисполнување и враќање на аконтативно исплатените средства (име на субјектот, година на утужување, износ и опис на проектот)

2. Форма во која се бара информацијата:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис
- д) друго

Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-маил
- д) друго

Барател на информацијата:


Балканска истражувачка репортерска мрежа - Скопје (БИРН)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

(Правно поука: Барателот не е должен да ги наведе и објасни причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во Скопје
подносител

Тадриџево



Датум на поднесок: 30.08.2021 година